

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јуни 2001 година.

Бр. 07-2418/1
29 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000 и 96/2000), во членот 84 став 1 зборовите: 50.000 до 150.000" се заменуваат со зборовите: "200.000 до 300.000".

Во став 2 зборовите: "5.000 до 30.000" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000".

Во став 3 зборовите: "2.000 до 10.000" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000".

Член 2

Во членот 85 став 1 зборовите: "20.000 до 100.000" се заменуваат со зборовите: "200.000 до 300.000".

Во став 2 зборовите: "5.000 до 10.000" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000".

Член 3

Во членот 86 став 1 зборовите: "10.000 до 100.000" се заменуваат со зборовите: "200.000 до 300.000".

Во став 2 зборовите: "5.000 до 10.000" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000".

Член 4

По членот 86 се додава нов член 86-а, кој гласи:

"Член 86-а

Работодавецот и лицето кое во својство на одговорно лице кај работодавецот, а заради стекнување на поголема имотна корист или вредност, при исплата на плата, надоместок на плата, пензија и друго парично примање не уплати или уплати придонес за задолжително здравствено осигурување во помал износ, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од

една до пет години."

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јули 2001 година.